



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 14 август 1996  
Скопје

Број 41

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува  
6.000 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

878.

Врз основа на член 103, став 2 од Законот за јавни  
патишта („Службен весник на РМ“ бр. 26/96), Владата  
на Република Македонија донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УПО-  
ТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД АВТОПАТ ВО РЕПУ-  
БЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА ВОЗИЛАТА РЕГИ-  
СТРИРАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (СО  
ДОМАШНА РЕГИСТРАЦИЈА)**

### Член 1

За употреба на делниците од Автопат во Република  
Македонија се плаќа надоместок за возилата регистри-  
рани во Република Македонија (возила со домашна ре-  
гистрација), според категоријата на возилата и должни-  
ната на делницата што се користи.

### Член 2

Висината на надоместокот за употреба на Автопат  
за возилата регистрирани во Република Македонија  
(возила со домашна регистрација) се утврдува врз ос-  
нова на малопродажната цена на литар гориво МБ-98, а  
се наплатува во денари, во следните износи:

I Категорија – моторни возила со две осовини и  
висина до 1,3 м. кај предната осовина на возилото (пат-  
нички возила), за делниците:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| – Куманово – Миладиновци или обратно | 0,750 литри |
| – Скопје – Петровец                  | “ “ 0,540 “ |
| – Петровец – Т. Велес                | “ “ 1,100 “ |
| – Т. Велес – Градско                 | “ “ 0,900 “ |
| – Скопје – Миладиновци               | “ “ 0,540 “ |
| – Тетово – Гостивар                  | “ “ 0,900 “ |

II Категорија – моторни возила со повеќе од две  
осовини и висина до 1,3 м. кај предната осовина на  
возилото (патнички возила со приколка и комби-во-  
зила), за делниците:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| – Куманово – Миладиновци или обратно | 1,130 литри |
| – Скопје – Петровец                  | “ “ 0,800 “ |
| – Петровец – Т. Велес                | “ “ 1,650 “ |
| – Т. Велес – Градско                 | “ “ 1,350 “ |
| – Скопје – Миладиновци               | “ “ 0,800 “ |
| – Тетово – Гостивар                  | “ “ 1,350 “ |

III Категорија моторни возила со две и три осовини  
и висина поголема од 1,3 м. кај предната осовина на  
влекното возило (товарни возила и автобуси), за делни-  
ците:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| – Куманово – Миладиновци или обратно | 2,250 литри |
| – Скопје – Петровец                  | “ “ 1,620 “ |
| – Петровец – Т. Велес                | “ “ 3,300 “ |
| – Т. Велес – Градско                 | “ “ 2,700 “ |
| – Скопје – Миладиновци               | “ “ 1,620 “ |
| – Тетово – Гостивар                  | “ “ 2,700 “ |

IV Категорија – моторни возила со повеќе од три  
осовини и висина поголема од 1,3 м. кај предната осо-  
вина на возилото (товарни возила со приколки-шле-  
пери), за делниците:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| – Куманово – Миладиновци или обратно | 4,500 литри |
| – Скопје – Петровец                  | “ “ 3,240 “ |
| – Петровец – Т. Велес                | “ “ 6,600 “ |
| – Т. Велес – Градско                 | “ “ 5,400 “ |
| – Скопје – Миладиновци               | “ “ 3,240 “ |
| – Тетово – Гостивар                  | “ “ 5,400 “ |

### Член 3

Висината на надоместокот за употреба на Автопат  
се пресметува во денари со множење на количините од  
член 2 со малопродажната цена на литар гориво МБ-98,  
а усогласувањето се врши најдоцна во рок од 5 дена по  
промена на малопродажната цена на горивото.

### Член 4

При пресметување на износите на надоместокот се  
врши заокружување на износите од 1,00 до 4,99 денари  
на 5,00 денари, износите од 5,00 до 9,99 денари на 10,00  
денари.

### Член 5

Усогласувањето на надоместокот со малопродаж-  
ната цена на горивото го врши Фондот за магистрални  
и регионални патишта.

### Член 6

Имателите на моторните возила можат да извршат  
претплата за употреба на наведените делници од Авто-  
пат на начин и услови што со посебен акт ги утврдува  
Фондот за магистрални и регионални патишта.

### Член 7

Средствата кои се остваруваат со наплата на надо-  
местокот утврден со оваа одлука, се приход на Фондот  
за магистрални и регионални патишта и се уплатуваат  
на посебна сметка во Заводот за платен промет.

### Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-  
вањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2161/1  
29 јули 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

879.

Врз основа на член 102, став 1 од Законот за јавни  
патишта („Службен весник на РМ“, бр. 26/96) и член 45  
од Законот за Владата на Република Македонија  
(„Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата  
донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ВИСИНАТА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК  
ЗА ПАТНИ МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА  
ШТО ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЈА**

### Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на годишниот  
надоместок (во натамошен текст: надоместок) што го  
плаќаат имателите на патни моторни и приклучни во-  
зила што подлежат на регистрација, за користење на  
патот во зависност од влијанието на возилото врз оште-  
тување на патот.

## Член 2

Влијанието на возилото врз оштетување на патот се изразува во литри гориво МБ-98, а се наплатува во денарска противвредност, во зависност од видот на возилото и тоа:

## 1. Патнички возила:

|   |                 |        |       |
|---|-----------------|--------|-------|
| - | - 900 см3       | 20,00  | литри |
| - | 901 - 1350 см3  | 29,20  | "     |
| - | 1351 - 1800 см3 | 42,00  | "     |
| - | 1801 - 2500 см3 | 56,00  | "     |
| - | 2501 - 3150 см3 | 83,60  | "     |
| - | 3150 - см3      | 111,20 | "     |

1а. Патничките возила кои се преуредени за погон на плин, освен надоместокот од оваа точка, плаќаат дополнителен надоместок во висина од 23,5 литри, а такси-возилата + 67 литри.

## 2. Моторцикли:

|   |                |       |       |
|---|----------------|-------|-------|
| - | - 125 см3      | 3,50  | литри |
| - | 126 - 250 см3  | 6,30  | "     |
| - | 251 - 500 см3  | 8,20  | "     |
| - | 501 - 1000 см3 | 11,80 | "     |
| - | 1001 - см3     | 14,40 | "     |

## 3. Товарни возила:

Камиони, камионети и комби-возила со носивост:

|   |                                                |         |       |
|---|------------------------------------------------|---------|-------|
| - | - 10 KN ( - 1,0 т.)                            | 25,60   | литри |
| - | 11 - 20 KN ( 1,1 - 2,0 т.)                     | 50,40   | "     |
| - | 21 - 30 KN ( 2,1 - 3,0 т.)                     | 75,20   | "     |
| - | 31 - 40 KN ( 3,1 - 4,0 т.)                     | 109,30  | "     |
| - | 41 - 50 KN ( 4,1 - 5,0 т.)                     | 143,40  | "     |
| - | 51 - 60 KN ( 5,1 - 6,0 т.)                     | 177,40  | "     |
| - | 61 - 70 KN ( 6,1 - 7,0 т.)                     | 211,50  | "     |
| - | 71 - 80 KN ( 7,1 - 8,0 т.)                     | 251,70  | "     |
| - | 81 - 90 KN ( 8,1 - 9,0 т.)                     | 291,90  | "     |
| - | 91 - 100 KN ( 9,1 - 10,0 т.)                   | 332,00  | "     |
| - | 101 - 110 KN (10,1 - 11,0 т.)                  | 387,20  | "     |
| - | 111 - 120 KN (11,1 - 12,0 т.)                  | 442,40  | "     |
| - | 121 - 130 KN (12,1 - 13,0 т.)                  | 497,60  | "     |
| - | 131 - 140 KN (13,1 - 14,0 т.)                  | 552,80  | "     |
| - | 141 - 150 KN (14,1 - 15,0 т.)                  | 608,80  | "     |
| - | за секои 10 KN (1,0 т.) преку 150 KN (15,0 т.) | + 55,20 | "     |

## 4. Автобуси, комбибуси:

Број на седишта:

|   |            |        |       |
|---|------------|--------|-------|
| - | 9 седишта  | 33,90  | литри |
| - | 30 "       | 111,20 | "     |
| - | 45 "       | 166,40 | "     |
| - | по седиште | 3,70   | "     |

## 5. Работни возила:

|   |           |      |       |
|---|-----------|------|-------|
| - | по возило | 8,30 | литри |
|---|-----------|------|-------|

## 6. Приклучни возила:

а) товарни приколки со носивост:

|   |                                                |        |       |
|---|------------------------------------------------|--------|-------|
| - | - 10 KN (до - 1,0 т.)                          | 16,60  | литри |
| - | 11 - 20 KN (1,1 - 2,0 т.)                      | 33,10  | "     |
| - | 21 - 30 KN (2,1 - 3,0 т.)                      | 49,70  | "     |
| - | 31 - 40 KN (3,1 - 4,0 т.)                      | 72,80  | "     |
| - | 41 - 50 KN (4,1 - 5,0 т.)                      | 96,00  | "     |
| - | 51 - 60 KN (5,1 - 6,0 т.)                      | 119,20 | "     |
| - | 61 - 70 KN (6,1 - 7,0 т.)                      | 142,40 | "     |
| - | 71 - 80 KN (7,1 - 8,0 т.)                      | 167,80 | "     |
| - | 81 - 90 KN (8,1 - 9,0 т.)                      | 193,20 | "     |
| - | 91 - 100 KN (9,1 - 10,0 т.)                    | 218,60 | "     |
| - | за секои 10 KN (1,0 т.) преку 100 KN (10,0 т.) | 25,40  | "     |

б) Автобуски приколки, број на седишта:

|   |            |        |       |
|---|------------|--------|-------|
| - | 9 седишта  | 25,90  | литри |
| - | 30 "       | 86,40  | "     |
| - | 45 "       | 129,60 | "     |
| - | по седиште | 2,90   | "     |

в) Работни приколки

4,8 литри

## 7. Влечни возила:

а) Трактори:

|   |                             |       |       |
|---|-----------------------------|-------|-------|
| - | - 20 KW (27,2 KS)           | 10,00 | литри |
| - | 21 - 30 KW (28,6 - 40,8 KS) | 12,80 | "     |
| - | 31 - 47 KW (42,1 - 63,9 KS) | 15,50 | "     |
| - | преку 47 KW (63,9 KS)       | 19,20 | "     |

б) Теглачи:

|   |                               |        |       |
|---|-------------------------------|--------|-------|
| - | - 70 KW ( 95,2 KS)            | 208,00 | литри |
| - | 71 - 80 KW ( 96,5 - 108,8 KS) | 222,30 | "     |
| - | 81 - 90 KW (110,1 - 122,4 KS) | 236,60 | "     |

- 91 - 100 KW (123,7 - 136,0 KS) 251,00 литри

- 101 - 110 KW (137,3 - 149,6 KS) 278,60 "

- 111 - 120 KW (150,9 - 163,2 KS) 306,20 "

- 121 - 130 KW (164,5 - 176,8 KS) 333,80 "

- 131 - 140 KW (178,1 - 190,3 KS) 361,40 "

- 141 - 150 KW (191,7 - 203,9 KS) 389,00 "

- 151 - 160 KW (205,3 - 217,5 KS) 420,30 "

- 161 - 170 KW (218,9 - 231,1 KS) 451,60 "

- 171 - 180 KW (232,5 - 244,7 KS) 482,90 "

- 181 - 190 KW (246,1 - 258,3 KS) 514,20 "

- 191 - 200 KW (259,7 - 271,9 KS) 545,40 "

- 201 - 210 KW (273,3 - 285,5 KS) 580,40 "

- 211 - 220 KW (286,9 - 299,1 KS) 615,40 "

- 221 - 230 KW (300,5 - 312,7 KS) 650,40 "

- 231 - 240 KW (314,1 - 326,3 KS) 685,40 "

- 241 - 250 KW (327,7 - 339,9 KS) 720,40 "

- 251 - 260 KW (341,3 - 353,5 KS) 755,20 "

- за секои 1-10 KW (1,4 - 13,6 KS) 35,00 "

преку 260 KW (353,5 KS) 100,00

в) Товарни полуприколки

8. За специјални возила:

- за секое возило 99,60 литри

9. Комбинирани возила:

- за секои 10 KN (1,0 т.) носивост по 25,60 литри

- за секое патничко седиште уште по 3,70 "

## Член 3

Висината на годишниот надоместок се пресметува во денари со множење на количините од член 2 со малопродажната цена на литар гориво МБ-98, а усогласувањето се врши најдоцна во рок од 5 работни дена по промена на малопродажната цена на горивото.

Усогласувањето го врши Фондот за магистрални и регионални патишта.

## Член 4

При пресметување на износите на надоместокот се врши заокружување на износите од 1,00 до 4,99 денари на 0,00 денари и износите од 5,00 до 9,99 денари на 10,00 денари.

## Член 5

Имателите на моторни и приклучни возила плаќаат надоместок пред поднесување барање за регистрација, односно за продолжување на важноста на регистрацијата во еднократен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го месецот во кој се врши регистрацијата, односно продолжување на важење на регистрацијата.

Надоместокот се уплаќа во Заводот за платен промет или во овластена организација за вршење технички преглед.

## Член 6

Имателот на моторни возила кои привремено ги регистрираат возилата за време покусо од 12 месеци, плаќаат сразмерен дел од надоместокот.

## Член 7

Претпријатијата од јавниот патен сообраќај за регистрирано моторно и приклучно возило што врши меѓународен сообраќај, имаат право да бараат враќање на уплатениот износ сразмерно за времето што моторното и приклучното возило го поминало во странство. Враќањето на уплатениот надоместок од став 1 на овој член, се врши по утврдена методологија врз основа на доставено барање со приложен доказ за времето што моторното и приклучното возило го поминало во странство и доказ за уплатениот надоместок за патишта.

Барањето се доставува до Фондот за магистрални и регионални патишта.

## Член 8

Со влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат при регистрација на моторните и приклучни возила („Службен весник на РМ“ бр. 84/92).

## Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-2160/1  
29 јули 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

880.

Врз основа на член 9, став 1 од Законот за јавни патишта („Службен весник на РМ“ бр. 26/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

### ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 54/94 и 60/95), се врши следната измена и дополнување:

– во точката 1, под Б – Регионални патишта, зборовите „Р-417 Ботун-Брежани-Железнец“ се заменуваат со зборовите „Р-417 Брежани-Железнец“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2254/1  
29 јули 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

881.

Врз основа на член 55, став 3 од Законот за царините („Службен весник на РМ“, бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

1. Во Одлуката за одредување на преференцијални царински стапки за увоз на одредени производи од земјите во развој („Службен лист на СФРЈ“ бр. 68/88, 5/90 и 55/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 27/92, 34/94, 36/95 и 57/95), во точка 2-а по зборот „Херцеговина“, зборовите „и Хрватска“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 15.08.1996 година.

Бр. 23-2238/1  
29 јули 1996 година  
Скопје

Потпретседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р Љубе Трпески, с.р.

882.

Врз основа на член 9 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ бр. 33/76, 25/79, 11/81, 4/85, 12/89, 17/91 и 38/91), министерот за груд и социјална политика, донесува

### НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците јули, август и септември 1996 година се определуваат од основата која се утврдува во висина на просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходното тримесечје од 8.800,00 денари и изнесуваат

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| I група   | 4.400,00 денари |
| II група  | 3.520,00 денари |
| III група | 2.816,00 денари |
| IV група  | 2.200,00 денари |
| V група   | 1.760,00 денари |

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на просечната месечна нето плата во Републиката во периодот април-јуни 1996 година, објавени од страна на Републичкиот завод за статистика.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците април, мај и јуни 1996 година конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечната месечна плата остварена во Републиката во периодот јануари, февруари и март 1996 година од 8.571,00 денари и изнесуваат:

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| I група   | 4.285,50 денари |
| II група  | 3.428,00 денари |
| III група | 2.743,00 денари |
| IV група  | 2.143,00 денари |
| V група   | 1.714,00 денари |

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3753/96  
5 август 1996 година  
Скопје

Министер,  
Насер Зибири, с.р.

883.

Врз основа на член 49 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 80/93, 33/95 и 43/95), министерот за финансии донесува

# ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ ОД ДОБИВКА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ

## Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот од добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување („Службен весник на РМ“, бр. 19/94, 25/94 и 13/95), во член 7, став 1, точка 7, се брише.

Точката 8, која станува точка 7, се менува и гласи:

„7) износот на средствата вложени од добивката за намените утврдени во член 35 од Законот, што се докажува со поднесување на соодветна документација од надлежните министерства“.

Точките 9 и 10 стануваат точки 8 и 9.

## Член 2

Во образецот „ДБ“ – Даночен биланс за периодот од — до — 19 — година, во колоната: „Елементи“, во редниот број 15-в, зборовите: „заштита на животната средина и на природата и за меѓународен спорт“, се заменуваат со зборовите: „намените утврдени согласно член 35 од Законот“.

## Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-6649/1  
27 јуни 1996 година  
Скопје

Министер за финансии,  
д-р Таки Фити, с.р.

## Огласен дел

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6681/96 на регистарска влошка бр. 1-55941-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЕВРОПАК 95“ д.о.о. увоз-извоз бул. „Илинден“ бр. 9, Скопје.

Се брише Наумовски Блаже, се запишува Петковски Тони.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6681/96. (6391)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6279/96, на регистарска влошка бр. 1-50366-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство, трговија и промет на стоки и услуги „ИВКО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Антоние Грубишчи“ бр. 2, Скопје.

Се менува седиштето и од сега ќе гласи: на ул. „Горги Димитров“ ламела 1 локал 2 Трговски Центар – Кисела Вода, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6279/96. (6392)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4332/96 на регистарска влошка бр. 1-7904-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „АЉБУЉЕНА“ ц.о. с. Огња Куманово.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 011320, 011390, 011710, 011741, 011832, 011941, 012321, 012322, 012810, 013021, 013010, 013041, 013042, 013050, 013121, 011010, 011091, 011093, 011099, 01119, 011292, 011299, 012421, 012429, 011315, 0120201, 012013.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4332/96. (6393)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6623/96, на регистарска влошка бр. 1-67582-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на „АВТОПРОГРЕС ТЕМИП“ д.о.о. за производство и промет на мебел, опрема, алати и автоделови, увоз-извоз ул. „Илинденска“ бб, Тетово.

Основач на друштвото е Автопрогрес од Тетово.

Дејности: 011313, 011314, 011319, 011320, 011390, 011410, 011411, 011419, 011420, 011500, 011520, 011527, 011590, 011700, 011940, 012320, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090000, 090100, 090111, 090120, 090122, 090130, 090133, 090139, 090189, 110301, 010302, 110303, 11304, 110309, 110901, 110909, 110902, 010302, 070310, 070320

Друштвото во правниот промет ќе настапува во своје име и за своја сметка, а ќе одговара со целокупниот свој имот

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Горѓески Миодраг, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6623/96. (6394)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6187/96, на регистарска влошка бр. 1-44525-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство, транспорт, трговија и услуги „ЕКСИМ-ИМПЕКС“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Едвард Кардел“ бр. 27, Скопје

Претпријатието за производство, транспорт, трговија и услуги „ЕКСИМ-ИМПЕКС“ експорт-импорт д.о.о. ДТЦ Мавровка лам. Ц III спрат бр. 14.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6187/96. (6395)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6758/96, на регистарска влошка бр. 1-2661-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишувањето на акционерски капитал на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ ад за промет на стоки и услуги на големо и мало ц.о. ул. „Перо Наков“ бб, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6758/96. (6396)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6211/96, на регистарска влошка бр. 1-9727-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на „СПЕКТАРТЕРМО“ д.о.о. за изведување на градежни занаетчишки работи ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 33, Скопје.

Се менува седиштето на претпријатието и од сега ќе гласи ул. „Коале“ бр. 165, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6211/96. (6397)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5930/96 на регистарска влошка бр. 1-18780-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Услужното, прометно, производно претпријатие извоз-увоз „ЛОВЕ-ТРЕЈД“ д.о.о. ул. „Јане Сандански“ бр. 58-2/3, Скопје.

Промената на деловно седиште на претпријатието на ул. „Јане Сандански“ бр. 58-2/3, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5930/96. (6491)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7066/96, на регистарска влошка бр. 1-67597-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство и трговија „АГО-ТРЕЈД“ увоз-извоз со д.о.о. ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 48, Скопје.

Дејности: производство, трговија, откуп, промет со стоки и увоз-извоз 013080, 011920, 011212, 012321, 011941, 011949, 012421, 020111, 020112, 020131, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 07013, 070131, 070132, 070140, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 11030, 1103009, 070229, 070240, 070260, 070230, 070250, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 0801, 080121, 080122, 080190, 110909, 110109, 070310, 070320, посредување во промет на стоки и услуги на домашен и странски пазар, застапување и консигнација, складишта, извоз и увоз на стока со малограѓански промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7066/96. (6492)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6639/96, на регистарска влошка бр. 1-7884-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, проширување на дејност и лице за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало инжињеринг и увоз-извоз „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК“ ц.о. ул. „Маркс-Енгелс“ бр. 1-8/2, Скопје.

Новото седиште се менува и во иднина ќе гласи: „ГОРЕИЕ СЕРВИС“ – електроника – Претпријатие на големо и мало инжињеринг увоз-извоз ц.о. ул. „Партизански одреди“ бр. 70а, Скопје

Дејноста се проширува во внатрешен промет со: 011710, 011721, 011722, 011723, 011742, 011741, 011743, 011749, 090138, 090131, 090132, 110903

Се брише досегашниот застапник Снежана Пановска – директор се запишува нов застапник Александар Пановски – директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6639/96. (6493)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7313/96 на регистарска влошка бр. 1-67644-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост и запишување на право за вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за градежништво, проектирање и технички услуги „БАБУНА-ГРАДБА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Андон Шурков“ бр. 40, Титов Велес.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 12.06. 1996 год., а основач е Дане Димовски од Титов Велес.

Дејности: 01201, 012202, 012203, 012621, 012321, 012322, 012323, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 110611, 110905, 110909, 070310, 070320, откуп и продажба на земјоделски производи и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, моторни возила, недвижности и друго, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стока и патници, туристички услуги, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Дане Димовски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7313/96. (6465)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6590/96, на регистарска влошка бр. 1-66745-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги „ВЕНЕРА-77“ д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 92/1-2, Скопје.

Да се брише Драгица Кузмановска, директор на претпријатието без ограничување, да се запише Венера Кузмановска, директор на претпријатието без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6590/96. (6466)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7269/96 на регистарска влошка бр. 1-55561-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Здравствената организација аптека „ХЕДЕРА“ ц.о. Трговски Центар Буџаковац, локал број 19, Скопје.

Дејности: 070129, 13016, 130160, 070129, промет со лекови на мало и поединечна изработка на лекови по рецептури, останати непрехранбени производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7269/96 (6467)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7042/96, на регистарска влошка бр. 1-34379-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената пристапување на основачи во „Ординација по општа медицина со домашно лекување, Андоновска Мирјана д-р на медицина“ д.о.о. ул. „Христофер Жефаровски“ бб Скопје.

Во претпријатието пристапуваат основачите: Барбарова-Мирчевска Ана и Глигоровски Иван, двајцата од Скопје на ден 04.06. 1996 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7042/96. (6468)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7219/96, на регистарска влошка бр. 1-67613-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Градежниот претпријатие „ИМПЕКС ЕЛ ИИ-ЖЕНЕРИП“ д.о.о. бул. „АВНОЈ“ бр. 40/II-7, Скопје

Основач: Калин Јовиќ од Скопје

Дејности: 050100, 050201, 050203, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, изведуваче на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Калин Јовиќ, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7219/96. (6469)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7223/96, на регистарска влошка бр. 1-24165-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и проширување на дејност на Претпријатието за производство, трговија, транспорт и туризам „ШЕР-ШЕП“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Кочо Зотин“ бр. 37, Гостивар.

Дејности: 090110, 090123, 091024, 090160, 090181, 090189, 090209, 050301, 050302, 01132, 011949, 012111, 012203, 012321, 012322, 012909, 110909.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7223/96 (6470)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7003/96 на регистарска влошка бр. 1-29739-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет на Претпријатието за производство, промет и услуги „РОБЕРТО“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Димитрие Туцовиќ“ бр. 20, Скопје.

Се брише Мирко Деспотовски – директор без ограничување.

Се назначува: Гордан Давитковски – директор без ограничување.

Гордан Давитковски – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7003/96. (6549)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6833/96, на регистарска влошка бр. 1-67492-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост на Претпријатието за производство, услуги и промет на големо и мало „ПАСТА-ДИО“ ц.о. експорт-импорт ул. „Анкарска“ бр. 23 лок. 2, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 26.05.1996 год. а основачи се Стојановски Зоран и Ложанковски Глигор од Скопје.

Дејности: 013021, 013022, 013050, 011072, 013073, 013074, 013121, 013122, 012612, 012622, 012701, 012703, 020121, 020131, 020140, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080113, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 090171, 090179, 090189, 090209, 100101, 100102, 100103, 100320, 011352, 100399, 110402, 10403, 110404, 080390, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, меѓународен превоз на патници, транспорт на стоки, шпедиција, застапување претставување, реекспорт и консигнација.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Станческа Славица – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6833/96. (6550)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13773/95 на регистарска влошка бр. 1-65703-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост и запишувањето на право на вршење на работи во надворешно трговското работење на Претпријатието за производство, промет и услуги „МЕДАРА УГРИНОВСКИ“ д.о.о. бул. „Партизански одреди“ бр. 48а 2/6, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1 од 7.11.1995 год., а основач е Угриновски Трајче од Скопје.

Дејности: 013021, 013022, 013030, 020140, 030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090171, 090179, 110303, 110309, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговското работење е Угриновски Трајче, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13773/95. (6551)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7433/96, на регистарска влошка бр. 1-53664-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Централното основно училиште „САНДЕ ШТЕРЈОСКИ“ ц.о. ул. „11-ти Септември“ бр. 143, Кичево.

Да се брише Јанакиески Младен – директор без ограничување.

Да се запише Јовановски Томислав в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7433/96. (6552)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6687/96 на регистарска влошка бр. 1-16409-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „КАРАТ-КОНСАЛТИНГ“ д.о.о. ул. „Титовелешка“ бр. 85, Скопје.

Седиштето се менува и во иднина ќе гласи на ул. „Титовелешка“ бр. 85, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Лазароски Зоран на 08.05.1996 год. а пристапуваат основачите Величковска Снежана и Бојковски Љупчо на 08.05.1996 год.

Се брише досегашниот застапник Љупчо Бојковски, директор, а се запишува нов застапник Снежана Величковска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6687/96. (6553)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3913/96 на регистарска влошка бр. 1-32347-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало „СОЛОМОН“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Браќа Гиноски“ бр. 288, Гостивар.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот промет е Дејан Соломоноски, директор на претпријатието без ограничување, се брише досегашниот застапник Добре Соломоноски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3913/96. (6516)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4455/96, на регистарска влошка бр. 1-67604-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Мешовитото претпријатие за надворешна и внатрешна трговија „ИНТЕРХОЛМАК-1“ д.о.о. бул. „Илинден“ К-28/13, Скопје.

Основаачи: „ХОЛМАК“ ц.о. претпријатие за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз Скопје и Трговското претпријатие „ДАМА“ Врање, ул. „Народни херои“ бр. 14, СРЈ.

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070119, 07022, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 11202, 11309, 110909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешна и надворешна трговија и промет е Фросина Бабановска, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4455/96. (6517)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5207/96 на регистарска влошка бр. 1-59565-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на големо и мало, производство и услуги „ГРОВАНИ-ЗТ“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Партизанска“ бр. 15, Демир Капија.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 3069/95 од 01.03.1995 год., а основаач е Зора Каранфилова, од Демир Капија.

Дејности: 012110, 013050, 013111, 013113, 013114, 020131, 020139, 020140, 020201, 020202, 030001, 030003.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Зора Каранфилова, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5207/96. (6518)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7183/96, на регистарска влошка бр. 1-11636-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за сообраќај, трговија, угостителство и туризам „МЕГДАН“ ц.о. ул. „Скупи 3-А“ бр. 7, Скопје.

Дејности: 060502, 060503, 070227, 080121, 080122, 080129, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110304, 110909, 070320, надворешна трговија, со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните држави, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7183/96. (6519)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7326/96, на регистарска влошка бр. 1-67676-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, посредување и услуги „ЕЛЕ“ д.о.о. експорт-импорт Градски трговски центар прод. бр. 5, „Технометал-Вардар“, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 10.06.1996 год., а основаач е Мавроксидис Иоанис.

Дејности: 11905, 110903, 110909, 110901, 110620, 110611, 011313, 011419, 11413, 011420, 011430, 011526, 011602, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011390, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011799, 011949, 012001, 012201, 012810, 012321, 012322, 012323, 012324, 012612, 012613, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 013022, 013021, 013030, 013099, 013113, 013114, 013115, 013119, 013050, 013121, 013400, 013500, 013901, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 030003, 030004, 050100, 050301, 050302, 060503, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080130, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090189, 090189, 090201, 090202, 090209, 100200, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 120312, 070310, 070320, откуп на сточарски, земјоделски производи, печурки и др. дејности во надворешен промет, комисиони и консигнациони работи, реекспорт, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Споменка Ризова, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7326/96. (6520)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7251/96, на регистарска влошка бр. 1-42859-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за градежништво, инженеринг, проектирање и трговија „ЕУРОПА ПРОЕКТ“ д.о.о. експорт-импорт с. Мало Турчане, Гостивар.

Се менува името на фирмата и од сега ќе гласи: Претпријатие за градежништво, инженеринг, проектирање и трговија „ЧЕШМИЧЕ“ д.о.о. експорт-импорт с. Мало Турчане, Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7251/96. (6521)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5739/96 на регистарска влошка бр. 1-67060-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги „МИНВЕС“ ц.о. ул. „Бајрам Шабани“ бр. 89, Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 17.04.1996 г. а основаач е Весна Илиевска од Куманово.

Дејности: 011099, 011291, 011292, 011315, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011741, 011749, 011749, 011791, 011793, 011799, 011832, 011920, 011941, 011949, 011990, 012429, 012611, 012612, 012613, 012615, 012621, 012622, 012623, 012699, 012820, 012901, 013903, 013904, 013909, 020110, 020201, 020140, 013072, 013099, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080119, 080190, 080201, 080202, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110309, 110303, 110403, 110404, 110909, 070310, 070310, работи на меѓународна шпедиција, работи на меѓународен транспорт, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, комисиони работете, реекспорт, малограничен промет со соседни земји: СР Југославија, Албанија, Грција и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5739/96. (6534)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6712/96, на регистарска влошка бр. 1-51185-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „БОЈАН-ИМПЕКС“ ц.о. експорт-импорт ул. „Караорман“ бр. 1а, Куманово.

Се брише досегашниот застапник Александар Арсиќ, директор, а се запишува нов застапник Митровска Тања - директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6712/96. (6535)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6782/96 на регистарска влошка бр. 1-64602-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основаач и основаачи удел и истапување на Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „ДИНИК“ ц.о. експорт-импорт ул. „Градски ѕид“ блок 3, локал 11, Скопје.

Од претпријатието истапува основаачот „ХЕРМЕС“ д.о.о. Љубљана ул. „Колодворска“ 7 РС, на 22.05.1996 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6786/96. (6536)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2758/96, на регистарска влошка бр. 1-7049-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основаачи, директор и дејности на „ШАРПРОЕКТ 15“ Претпријатие за инженеринг, трговија и увоз-извоз д.о.о. ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 75, Тетово.

„ШАРПРОЕКТ-15“ Претпријатието за инженеринг, трговија и увоз извоз д.о.о. ул. „Илинденска“ бр. 191, Тетово.

Истапува основаачот Зекир Мазлами.

Дејноста во НТП се проширува со: реекспорт, меѓународна шпедиција, транспорт на стоки, комисиони и консигнациони работете, туристички и угостителски услуги, изведуваче на инвестициони работи во странство.

Се брише Мазлами Кенан, се запишува Ајрули Рамадан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2758/96. (6537)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6752/96 на регистарска влошка бр. 1-9899-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на АД и промена на назив на Акционерското друштво „АГРОМЕХАНИКА“ извоз-увоз ц.о. бул. „Марк и Ангелс.“ бр. 3, Скопје. Нов назив.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6754/96. (6538)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7043/96 на регистарска влошка бр. 1-67556-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на право за вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЖИКО КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Никола Парапунов“ С-7/1а, ниско приземје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 06.06.1996 г. а основаач е Живко Трајковски од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 11724, 011799, 012611, 012612, 012613, 012514, 012615, 012621, 012622, 012810, 012820, 013121, 013122, 080129, 080190, 090150, 090132, 090160, 090171, 110109, 090201, 090202, 070310, 070320, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, компензациони работи, реекспорт, консигнациска продажба, меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е основачот Живко Трајковски – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7043/96. (6471)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6837/96, на регистарска влошка бр. 1-67633-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето право на надворешно трговското работење на Претпријатието за производство, промет и услуги „ДЕЛФИНИУМ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Методи Митевски“ бр. 9/2-16, Скопје.

Основач: Билјана Арсовска од Скопје.

Дејности: 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020201, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 100103, 100399, 070310, 070320, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, СРЈ, застапување и посредување со промет со стоки и услуги, комисиона продажба, консигнациона продажба, компензациони работи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување Арсовска Билјана, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6837/96. (6472)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6615/96, на регистарска влошка бр. 1-67590-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна Здравствена организација-специјалистичка ординација по офталмологија и ординација по општа стоматологија „Д-Р РИСТОВСКИ“ д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 7/1, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/96 од 23.05.1996 год.

Дејности: 070132, 070227, 070250, 130120, 0130140, 070320, посредување и застапување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6615/96. (6473)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7025/96, на регистарска влошка бр. 1-1849-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на „МАКСИПАЛ“ д.о.о. Градски суд блок бр. 1, Скопје.

Трансформацијата на работната организација за сообраќајно воспитување и промет „МАКСИПАЛ“ д.о.о. градски блок 1 со организирање во д.о.о.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7025/96. (6474)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7179/96, на регистарска влошка бр. 1-57986-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Претпријатието за производство, промет и услуги „ИЗОЛИТ-МАК“ д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 13/2-7, Скопје.

Се менува досегашното име на фирмата и од сега ќе гласи: „Издавачко претпријатие „БУКВАР“ д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 13/2-7, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7179/96. (6475)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7018/96, на регистарска влошка бр. 1-40318-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет „СУИССЕ ЛИНЕ“ д.о.о. ул. „Беаскуле“ бр. 7-а, Скопје.

Кон претпријатието се припојува претпријатието за трговија на големо и мало „НАБА“ д.о.о. увоз-извоз Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7018/96. (6476)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7038/96, на регистарска влошка бр. 1-2660-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на Претпријатието за производство на мелнички, пекарски, кондиторски и други производи и промет на мало и големо „ЖИТО ПОЛОГ“ АД, Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 134.

Претпријатието за производство на мелнички, пекарски, кондиторски и други производи и промет на мало и големо „ЖИТО ПОЛОГ“ АД Тетово ул. „Маршал Тито“ бр. 134, нов назив.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7038/96. (6440)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5353/96, на регистарска влошка бр. 1-19757-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Трговското приватно претпријатие „ДЕМИ-МАК“ ц.о. увоз-извоз ул. „Црногорска 2“ бр. 4, Скопје.

Бришење на трговско приватно претпријатие „ДЕМИ-МАК“ ц.о. увоз-извоз ул. „Црногорска 2“ бр. 4, Скопје поради припојување кон Претпријатието за трговија и услуги „ОГРАЖДЕН КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Шидска“ 18, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5353/96. (6441)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6491/96, на регистарска влошка бр. 1-48365-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство, монтажа и сервисирање „ПАНОМАТИК“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Скупи“ бр. 3-а, 40, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Лазар Панов, директор се запишува нов застапник Ефтим Пановски, директор а без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6491/96. (6442)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7089/96, на регистарска влошка бр. 1-11375-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Авто школа „РЕЛИ“ ц.о. ул. „Коле Неделковски“ бр. 4, Скопје.

Истапуваат основачите на Трговското претпријатие „СРЕМ“ од Скопје и Претпријатието за меѓународен транспорт и шпедиција „МАКИ-ШПЕД“

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7089/96. (6443)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6710/96, на регистарска влошка бр. 1-67576-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето Производното трговско претпријатие „ИСАРЕ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Скендер Бег Кастиоти“ бр. 20-6, Скопје.

Основачи: Рефик Зекирија од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013500, 080129, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090150, 090160, 090171, 090181, 090201, 090202, 013121, 013072, 013099, 090183, 090189, 090209, 110309, 110909, 060502, 050302, 070310, 070320, консигнација, комисион, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговскиот промет е Рефик Зекирија, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6710/96. (6559)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7334/96, на регистарска влошка бр. 1-35658-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „РАЛЕВСКИ КОМПАНИЈА“ п.о. увоз-извоз ул. „Павле Станоев“ бр. 16, Куманово.

Дејности: 060503, 060601, 060602, 090121, долгорочна производствена кооперација, компензациони работи, посредување во надворешно-трговски промет, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички работи со странство, застапување на странски лица во Македонија, консигнациона продажба, привремен извоз и увоз на стоки, закуп, лизинг, работи на облагородување на стоките (преработка, доработка и обработка)

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7334/96. (6560)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5734/96, на регистарска влошка бр. 1-67403-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишување право на надворешно трговско работење на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало „ЧЕКИ БОСС КОМПАНИ“ д.о.о. ул. „Бајрам Шабани“ бр. 35, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 18.04. 1996 год., а основачи се Цеваир Реџалари од Скопје и Кадри Реџалари од Скопје.

Дејности: 012201, 012202, 012310, 012511, 012611, 012621, 017011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080124, 080140, 110109, 110302, 110309, 070310, 070320, реекспорт, застапување странски фирми, посредување.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Цеваир Реџалари, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5734/96. (6445)



Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6986/96, на регистарска влошка бр. 1-42652-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ВЛАМАКО“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 72/1-5, Скопје.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 080112, 080121, 110109, 110402, 110403, 090131.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6986/96. (6561)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4647/96, на регистарска влошка бр. 1-67695-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација – рендген дијагностика „РОНДА“ д.о.о. ул. „Кемал Сејфула“ б.б. Скопје.

Здравствената организација е основана од 05.03. 1996 год., а основач е Милаим Сали.

Дејности: 130111, 130120, 130159.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Милаим Сали, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4647/96. (6562)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6522/96, на регистарска влошка бр. 1-19381-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, лице за застапување и проширување на дејноста на Претпријатието за производство, промет на големо и мало, услуги, посредување и застапување „ГОМАКС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Франц Прешерн“ бр. 50, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Гордана Серафимовска, а пристапува нов основач Јовица Серафимовски од Скопје на 16.05. 1996 год.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, застапување, посредување, вршење на комисиони работи, консигнација, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, Југославија, инвестициони работи во странство.

Се брише досегашниот застапник Гордана Серафимовска, директор, се запишува нов застапник Јовица Серафимовски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6522/96. (6563)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2859/96, на регистарска влошка бр. 1-55250-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „АРКС“ п.о. увоз-извоз ул. „Васил Стефановски“ бр. 19, Скопје.

На 15.01.1996 год. во претпријатието пристапила Јелена Стевановиќ.

Се брише Јакимов Иле, директор, а се запишува во вантрешен и надворешен промет Јелена Стевановиќ, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2859/96. (6802)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7236/96, на регистарска влошка бр. 1-67784-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство и трговија „ПЛАСТИКС“ д.о.о. ул. „Севастополска“ бр. 36, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 13.06.1996 год. а основачи се: Бејтула Селмани од с. Шишево, Скопје и Сами Морина од Скопје.

Дејности: 011832, 011941, 011949, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 0780221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување, реекспорт, шпедиција, консигнација, комисион, меѓународен превоз на патници и стоки, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Југославија и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Претпријатието за преземените обврски во правниот промет спрема трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сами Морина, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7236/96. (6803)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3447/96, на регистарска влошка бр. 1-11753-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за услуги, производство и трговија „ФЕРМОНТ“ експорт-импорт п.о., ул. „Маршал Тито-10“ бр. 24, Скопје.

Истапува лицето Ружди Панчи од с. Плешина – Урошевац на ден 29.1.1996 год.

Се разрешува Ружди Панчи – директор со неограничени овластувања.

Се именува: Пајазит Цони – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3447/96. (6804)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7292/96, на регистарска влошка бр. 1-67818-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, шпедиција и услуги „ДЕ-ГО КОМПАНИ 97“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Антон Попов“ бр. 6/1-7, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01 од 17.06.1996 год. а основачи се Дејан Димовски, Горан Кимовски од Скопје.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 110301, 110309, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060803, 080201, 080202, 080190, 080129, 080122, 080121, 080119, 110109, 110903, 110909, 070310, 070320, реекспорт, малограничен промет со стоки и услуги со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, меѓународна шпедиција.

Кимовски Горан е директор без ограничување и овластено лице со неограничени овластувања.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со ситот свој имот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7292/96. (6805)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4831/96, на регистарска влошка бр. 1-6684-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште-име и проширување на дејност на Претпријатието за производство, промет и услуги „АВАНТИ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Момин Поток“ бр. 66, Скопје.

Дејности: 011312, 011314, 011319, 011320, 011390, 01171, 011741, 011749, 012421, 012429, 013400, 013901, 013909, 050301, 050302, 090123, 090124, 090131, 090133, 110302, 11303, 110309, 110901, 110903, 110905, 110909, 110109.

Се менува фирмата и седиштето на претпријатието за трговија на големо и мало „АВАНТИ“ извоз-увоз д.о.о. бул. „Јане Сандански“ и во иднина ќе гласи:

Претпријатието за производство, промет и услуги „АВАНТИ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Момин Поток“ бр. 66, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4831/96. (6806)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7759/96, на регистарска влошка бр. 1-18540-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на „ВОКАРКООП КОМЕРЦ“ производство, промет експорт-импорт д.о.о. ул. „Беласица“ бр. 66, Скопје.

Новата адреса е на ул. „Народен фронт“ бр. 19 ТЦ Капиштеп.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7759/96. (6807)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6562/96, на регистарска влошка бр. 1-23937-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач и проширувањето на дејноста на Производство, трговско, угостителско и услужно претпријатие „АГРО-КОМЕРЦ-ЛАСТОВИЦА“ д.о.о. увоз-извоз с. Брвеница.

Во претпријатието пристапува нов основач Милошевска Слаѓана на 05.05.1996 год. од с. Брвеница.

Дејности: 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 013200, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 020202, 020301, 020302, 110109, 110611, 110612, 110620, 110901, 110902, 110903.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6562/96. (6398)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12714/95, на регистарска влошка бр. 1-1256-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришење од судскиот регистар поради поделба на Друштвото со ограничена одговорност за внатрешен и надворешен промет „КИЧЕВОПРОМ“ ц.о. ул. „Индустриска“ бр. 66, Кичево.

1. Друштво со ограничена одговорност за внатрешен и надворешен промет „КИЧЕВОПРОМ 1“ ц.о. Кичево.

2. Друштво со ограничена одговорност за внатрешен и надворешен промет „КИЧЕВОПРОМ – КОМПАНИ“ ц.о. Кичево.

3. Друштво со ограничена одговорност за внатрешен и надворешен промет „КИЧЕВСКА КЛАНИЦА“ ц.о. Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12714/95. (6399)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6898/96, на регистарска влошка бр. 1-67030-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Сообраќајно трговското услужно претпријатие „ТИМОНИ“ експорт-импорт ц.о. ул. „К.Ј. Питу“ бр. 105, Тетово.

Во внатрешен промет се проширува дејноста: 120190, 080190.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6898/96. (6400)



Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12718/95, на регистарска вложка бр. 1-67630-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Друштвото со ограничена одговорност за внатрешен и надворешен промет „КИЧЕВСКА КЛАНИЦА“ ц.о. с. Бигор, Доленци, Кичево.

Дејности: 013042, 013050, 013121, 020110, 020121, 020140, 030003, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080123, 080129, 080190, 090172, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, комисиона продажба, лизинг, фришопови, реекспорт, услуги на надворешна и внатрешна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји.

Друштвото во прометот со трети лица има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Методија Стефаноски в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12718/95. (6401)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12717/95, на регистарска вложка бр. 1-67629-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Друштвото со ограничена одговорност за внатрешен и надворешен промет „КИЧЕВОПРОМ 1“ ц.о. ул. „Индустриска“ бб, Кичево.

Дејности: 013042, 013050, 013121, 020110, 020121, 020140, 030003, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080123, 080129, 080190, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, комисиона продажба, лизинг, фришоп, реекспорт, услуги на надворешна и внатрешна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји.

Друштвото во прометот со трети лица има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Срете Милошески в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12717/95. (6402)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6324/96, на регистарска вложка бр. 1-22999-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги „ЕВРО ИМПЕКС“ ц.о. увоз-извоз бул. „Јане Сандански“ бр. 64/2-1 опш. К. Вода, Скопје.

Се брише Петровски Мирослав, се запишува Кристо Гокај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6324/96. (6425)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6519/96, на регистарска вложка бр. 1-19584-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста и промената на опис на фирмата на Претпријатието за промет, увоз-извоз деловно посредување и услуги „ТОМАС КОМЕРЦ“ ц.о. ул. „Крсто Раковски“ бр. 37, Скопје.

Дејноста се проширува со: 01126, 01261, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 01262, 01261, 012622, 012623, 012624, 01269, 012691, 012699.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6519/96. (6426)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7336/96, на регистарска вложка бр. 1-7311-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија и производство „ПЕТРОЛ-ТРЕИД“ ц.о. ул. „Октомвриска Революција“ бр. 17/14, Куманово.

Се брише досегашниот застапник Петрушевски Ѓорѓи, директор се запишува нов застапник Петрушевска Анкица – директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7336/96. (6427)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6431/96, на регистарска вложка бр. 1-67585-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во мешовита сопственост на Претпријатието за производство, промет и услуги „МАРТ-КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Трајко Калчев“ бб, Т. Велес.

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.05.1996 год. а основачи се: Ајдинли Кубилај и Булбул Али двајцата од Турција и Булески Ахмед од Т. Велес.

Дејности: 011320, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 013021, 013121, 050100, 050302, 050301, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, услуги на меѓународен транспорт и шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги,

консигнација, реекспорт, туристички агенциски услуги, неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно трговски промет е Ајдинли Кубилај – в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6431/96. (6428)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6843/96, на регистарска вложка бр. 1-67616-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето право на вршење работи во надворешниот трговски промет на Претпријатието за производство, угостителство и трговија „ХАМИЛТОН ТИМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 16/3, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 30.05.1996 год., а основачи се Бедри Адеми и Дарко Милалковски од Скопје.

Дејности: 012810, 012820, 012830, 013112, 01311, 013119, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090160, 110391, 110399, 110309, 110309, 070310, 070320, посредување во прометот со стоки и услуги, шпедиција и консигнација, туристички услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања.

За обврските према трети лица одговара со целиот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет: Газменд Ајдини – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6843/96. (6429)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12716/95, на регистарска вложка бр. 1-67628-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Друштвото со ограничена одговорност за внатрешен и надворешен промет „КИЧЕВОПРОМ КОМПАНИ“ ц.о. ул. „Индустриска“ бб, Кичево.

Дејности: 013042, 013050, 013121, 020110, 020121, 020140, 030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080110, 080121, 080123, 080129, 080190, 090172, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, комисиона продажба, лизинг, фришопови, реекспорт, услуги на надворешна и внатрешна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји.

Друштвото во прометот со трети лица има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување е в.д. директорот без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12716/95. (6403)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 713/96, на регистарска вложка бр. 1-4133-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на големо и мало „4 МАЈ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 68/1-4, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080122, 080129, 080190, 080201, 110302, 110909.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 713/96. (6404)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6017/96, на регистарска вложка бр. 1-67568-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на странско правно лице на Претпријатието за шпедитерски и транспортни услуги „КИНЕ – НАГЕЛ“ д.о.о. ул. „Вера Јоциќ“ бр. 10-12-4, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.04.1996 год. а основач е „КИНЕ-НАГЕЛ“ Содружничко акционерско друштво со седиште во Бремен (Германија).

Дејности: 110309, 060502, 060503, 110309 ќе ги врши и сите шпедитерски и транспортни услуги, национални и интернационални во друмскиот сообраќај, на вода и во воздух за стока од секаков вид како и извршување на сите услуги кои што припаѓаат со царинските формалности, пакување и складирање, 070320, интернационална шпедиција.

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и преставување во внатрешниот и надворешниот промет е Коста Митровски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6017/96. (6405)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6587/96, на регистарска вложка бр. 1-67452-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за угостителство, производство, транспорт и промет со стоки и услуги „ФИЧО КОМПАНИ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 39, Скопје.

Основач: Бошковски Трајче од Скопје.

Дејности: 013021, 013022, 013121, 013122, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070122, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090129, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 130112, 070310, 070320, увоз на нови и половни моторни возила, делови за возила и прибор, реекспорт на производи и услуги, консигнација и консигнациона продажба, на производи, застапување на странски фирми и посредување во проектот на производи и услуги, малограничен промет со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, комисиона продажба на производи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6587/96. (6406)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6900/96, на регистарска влошка бр. 1-4969-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет и посредување „ТАУЉ-КОМЕРЦ“ експорт-импорт с. Радиоње, Тетово.

Дејноста се проширува во внатрешен промет со: 011390, 011820, 011941, 011949, 012321, 012322, 012323, 013021, 013121, 013500, 020140, 020201, 020202, 050100, 050301, 050302, 050201, 060501, 060502, 060503, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090124, 090129, 090131, 090132, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090209, 110109, 110135, 110139, 110320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6900/96. (6407)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6946/96 на регистарска влошка бр. 1-67595-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „САНМАКО 96“ д.о.о. ул. „Приштинска“ бр. 16-а Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 30.05. 1996 год., а основач е Методија Наумовски.

Дејности: 050301, 050302, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070241, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 110303, 110309, 110903, 110909, 013021, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Горан Наумовски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6946/96. (6504)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7266/96, на регистарска влошка бр. 1-67639-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за изведуваче на инвестициони градежни работи и трговија „АК-ЕЛЕКТРО“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 403-а, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 12.06. 1996 год., а основач е Александар Костовски од Скопје.

Дејности: 050301, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090131, 090132, 090133, 090139, 110309, 110402, 110403, 110404, 070310, 070320, изведуваче во странство на инсталациони завршни работи, работи во градежништвото.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Александар Костовски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7266/96. (6505)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3671/96 на регистарска влошка бр. 1-66915-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија и услуги „АТО-ПРОМЕТ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Хо Ши Мин“ бр. 187 Б, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 05.02. 1996 год., а основач е Соња Петроска од Скопје.

Дејности: 012511, 012512, 012514, 012515, 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012701, 012702, 012703, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110301, 110302, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, консигнацион и комисиони работи, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Соња Петроска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3671/96. (6506)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7146/96, на регистарска влошка бр. 1-65189-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и основач на Претпријатието за производство, трговија и услуги „БИОСА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Народен фронт“ 25/1-59, Скопје.

Претпријатието за производство, трговија и услуги „БИОСА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Народен фронт“ бр. 25/1-59, ново седиште. Истапува основачот Мирјана Понаковик.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7146/96. (6507)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4540/96, на регистарска влошка бр. 1-55332-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието во приватна сопственост за производство, услуги и трговија „СТАКЛО-ПОЛОГ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „145“ бр. 3, Тетово.

Дејности: 012421, 013121, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4540/96. (6508)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7074/96, на регистарска влошка бр. 1-66117-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Трговското услужно транспортно претпријатие „ШВЕПС-ИНТЕР-ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Горги Канчев“ бр. 51, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Игорис Ристевски, директор, се запишува нов застапник Звонко Велановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7074/96. (6509)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2993/96 на регистарска влошка бр. 1-67072-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија „МАРЖИТА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Маршал Тито“ бр. 12, Кавадарци.

Претпријатието е основано со акт за основање од 29.01.1996 г. а основач е Мукастов Боро од Кавадарци.

Дејности: 060502, 080190, 090150, 110909, 110309, 110903, 011941, 012201, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 110309, 110909, 070240, 070310, 070320, комисиона, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет.

Претпријатието во правниот промет ќе настапува во своје име и за своја сметка, а ќе одговара со сите средства за обврските.

Мукастов Боро, директор, без ограничување ќе го застапува претпријатието, како во внатрешниот, така и во надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2993/96. (6529)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6913/96, на регистарска влошка бр. 1-4051-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за економско финансиски работи, транспорт и шпедиција „ФЕРТРАНС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Коце Металец“ згр. 1-Г/1 лок. 8, Скопје.

Се проширува дејноста во приватна сопственост и тоа: 110302.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6913/96. (6530)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6509/96 на регистарска влошка бр. 1-67631-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „М-МАКИМПОРТ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Маршал Тито“ бр. 31/3, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 20.03.1996 год. а основач е Крлиу Исени од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во надворешно-трговското работење, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, продажба на странски стоки од консигнацион и складиски, продажба на стока во слободни царински продавници, угостителски и туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка.

Целосна одговорност.

Претпријатието го застапува Крлиу Едмонд од Скопје, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6509/96. (6531)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2658/96, на регистарска вложка бр. 1-52496-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Трговското производно и услужно претпријатие „АМЕКС“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 244, Крива Паланка.

Се брише: Стојановски Антони, директор без ограничување.

Се запишува: Младеновска Лидија, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2658/96. (6532)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7343/96 на регистарска вложка бр. 1-67692-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Здравствената организација – аптека „ЕЛБИ-ЈОР-ФАРМ“ ц.о. ул. „Огњан Прица“ бр. 39, Скопје.

Во правниот промет Здрав. организ. – Аптека истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет одговара во целост.

Директор без ограничувања е Павлина Петрова.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7343/96. (6533)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 28/95 од 20.V.1996 година, се одобрува програмата за финансиска и сопственичка трансформација на АД „Нокатекс“ – „Нонча Камишова“ од Титов Велес и тоа како следи:

Долговите изразени во денари (освен долгот према Фондот на ПИОМ и према вработените) да се вратат под следните услови:

– 25% од долговите да се трансформираат во траен влог, согласно член 81, ст. 1, алинеја 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

– 75% од долговите да се претворат во кредит со рок на враќање од 7 години и со грејс период од две години, со камата, како што е предвидено за девизниот долг.

Девизните долгови да се вратат под следните услови:

– долговите према Циришкиот клуб да се претворат во кредит со рок на враќање од 5 години, без грејс период, а почетокот на отплатата е од 01.I.1997 година.

– долговите према Парискиот клуб да се претворат во кредит со рок на враќање од 15 години со грејс период од 4 години и со интеркаларна камата од 5,75%.

Девизните долгови према Стопанска банка и БНТ Банка ќе се враќаат према постигнатите билатерални договори.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението II Ст. бр. 1718/94 се заклучува стечајната постапка на 33 „Богданчанка“ од Богданци, жиро сметка број 41610-601-4132.

Се заклучува стечајната постапка на 33 „Богданчанка“ од Богданци.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Извод од решението да се објави на огласна табла на судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека со решението Ст. бр. 1080/94, 206/95 и 304/95 од 18.VI.1996 година е одобрено склученото присилно порамнување помеѓу 33 „Велмеј“ од с. Велмеј – Охрид со доверителите, за исплата на долгот во полн износ, со рок на отплата од 6 месеци, со камата по ЗВСЗК.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Правоаголен печат под назив: „Книговезница и картонажа „Зоки“ – Павловска Зорица, „М.Тито“ бр. 40/3-14, Скопје, тел. 218-632“. (3978)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за книговодствени услуги и надворешен и внатрешен промет „Зум“ д.о.о. експорт-импорт – Скопје“. (3990)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Фудбалски клуб „Питу Гули“ – Крушево“, тркалезниот печат во средината го има и клубскиот амблем. (3993)

Тркалезен печат под назив: „Трговско претпријатие „Центро“ увоз-извоз АД ЦО – Скопје“. (3915)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство, промет, посредување и услуги „Унилајф“, ц.о. увоз-извоз, Скопје“. (3944)

Следните документи се огласуваат за неважни:

Пасош бр. 0219230 на име Руси Леонард, Дебар. (3995)  
Пасош бр. 0441040 на име Поцеста Ибраим, Дебар.

Пасош бр. 0357217, издаден од ГУВР – Скопје на име Велкоски Милан, ул. „191“ бр. 14-А, Скопје. (3933)

Пасош бр. 0105055, издаден од УВР – Битола на име Бојан Горанчевски, Битола. (3934)

Пасош бр. 0638081, издаден од ГУВР – Скопје на име Абас Кани, ул. „Пелагонија“ бр. 65, Скопје. (3935)

Пасош бр. 0638111, издаден од ГУВР – Скопје на име Абас Селатин, ул. „Пелагонија“ бр. 65, Скопје. (3936)

Пасош бр. 665043, издаден од УВР Куманово на име Бектешов Себастијан, ул. „Средорек“ бр. 11, Куманово. (3937)

Тековна сметка бр. 0117047.31 и чекови од бр. 0002165354 до 0002165358 и од бр. 0002974834 до 0002974839 и броевите 0002943794, 0002943798, 0002943799, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Бојкова Сузана, Скопје. (3938)

Пасош бр. 089969/93, издаден од УВР – Тетово на име Бајрам Идризи, с. Тетово (с. Жеровјане), Тетово. (3939)

Пасош бр. 554808 од 11.I.1995 година, издаден во Скопје на име Глигор Глигоров, ул. „Партизански одреди“ бр. 107/1-9, Скопје. (3940)

Пасош бр. 0163627, издаден во Тетово на име Абдилнасер Муниши, с. Боговиње, Тетово. (3941)

Пасош бр. 709158/95, издаден од УВР – Скопје на име Снежана Бојковска, ул. „Јани Лукровски“ бр. 8/46, Скопје. (3943)

Пасош бр. 427736, издаден од УВР – Скопје на име Јанчевски Крсте, ул. „Локов“ бр. 26, Скопје. (3945)

Тековна сметка бр. 0092838.77 и чекови од бр. 0003363979 до 0003363983; од 0003363959 до 0002960277 и броевите 0003140660, 0003140651, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Милена Петровска, ул. „Ловкенска“ бр. 12-а, Скопје. (3946)

Решение за превоз на патници бр. 25-1671 од 21.V.1995 год. издадено од Министерство за стопанство ПОЕ–Карпош на име Миле Милески, с. Вучидол, Скопје. (3947)

Пасош бр. 288298, издаден од УВР – Штип на име Цветков Кирил, ул. „Сутјеска“ бр. 10, Штип. (3899)

Пасош бр. 0559453, издаден од ОВР Пробиштип на име Тодоров Љупчо, ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 8, Пробиштип. (3900)

Работна книшка на име Стаменковски Момчило, с. Трубареве, Скопје. (3902)

Тековна сметка бр. 0004720078 и чекови од бр. 0080002658666 до 0080002658670 (5 чека), издадени од

Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Слободанка Филипова, Скопје. (3903)

Работна книшка на име Јанинка Блажевска с. До-  
бридол, Скопје (3904)

Работна книшка на име Емин Хузамедин, Скопје  
(3905)

Работна книшка на име Цевид Цаферин, с. Арачи-  
ново, Скопје (3906)

Пасош бр. 172008, издаден од ОВР – Кичево на име  
Ристеми Ади, с. Загореје, Кичево (3907)

Пасош бр. 0690790, издаден од ОВР – Винаца на име  
Коцанов Стојан, ул. „Славчо Стојменски“ бр. 31, Ви-  
ница (3908)

Пасош бр. 334558 на име Асани Екрем, ул. „Драге  
Тодороски“ бр. 3, Гостивар (3909)

Пасош бр. 636966, издаден од УВР – Штип на име  
Керим Исамедин, ул. „Б. Крајгер“ бр. 14/14, Штип  
(3910)

Пасош бр. 415868/94, издаден од УВР – Струмица на  
име Јанев Ристо, ул. „Димитр Цветинов“ бр. 28, Стру-  
мица (3911)

Чекови бр. 1272426, 1272427 и тековна сметка бр.  
7710/07, издадени од Стопанска банка – Струмица на  
име Богевска Ленче, ул. „Ленинова“ бр. 5/5, Струмица  
(3912)

Пасош бр. 586143, издаден од УВР – Штип на име  
Гичев Душан, ул. „В. Доганиски“ бр. 95, Штип (3913)

Пасош бр. 0712214/95, издаден од УВР – Кочани на  
име Велков Благојче, ул. „7 Септември“ бр. 9, Кочани  
(3913-а)

Пасош бр. 0339368, издаден од УВР – Битола на име  
Нешковски Трајан, ул. „Паца Мирчева“ бр. 15, Битола  
(3914)

Работна книшка на име Дејан Коневски, Скопје.  
(3916)

Работна книшка на име Ванчо Трпчевски, Скопје  
(3917)

Пасош бр. 737149/95, издаден од УВР – Тетово на  
име Шабани Иса, с. Нераште, Тетово (ул. „Дон Кене-  
ди“ бр. 15/1 – Скопје) (3918)

Пасош бр. 700741/95, издаден од УВР – Скопје на  
име Матиќ Дејан, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/2-2,  
Скопје (3919)

Одобрение за работа на пиљара на Пазар „Буњако-  
вец“ – Скопје, издадена од СО-Центар – Скопје на име  
Сашо Петковски, Скопје (3921)

Чек бр. 11056652 од тековна сметка бр. 24251-22,  
издадена од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Зоран  
Шарковски, ул. „Томе Стефановски“ бр. 6-б, Скопје.  
(3922)

Чековна картичка бр. 0102224-58 и чекови бр.  
0003119151 и 0003119152, издадени од Комерцијална  
банка а.д. – Скопје на име Давчева Вита, ул. „В. Кома-  
ров“ бр. 40/17, Скопје (3923)

Чековна картичка бр. 45768-32 и чекови од бр.  
0003113297 до 0003113306, издадени од Комерцијална  
банка а.д. – Скопје на име Милошевска Виолета, ул.  
„Коста Новаковиќ“ бр. 50/III-19, Скопје (3924)

Пасош бр. 335436 на име Халими Сердал, с. Врп-  
чиште, Гостивар (3919-а)

Пасош бр. 762531/95, издаден од УВР – Скопје на име  
Чанкуловски Борче, с. Љубанци, Скопје (3925)

Пасош бр. 104299 на име Кемал Мурати, с. Тре-  
биште, Гостивар. (3926)

Тековна сметка бр. 08472/71 и чек бр. 2137603, изда-  
дени од Охридска банка а.д. – Охрид на име Наумовски  
Климе, с. Д. Лакочереј, Охрид. (3927)

Тековна сметка бр. 01526/55, издаден од Охридска  
банка а.д. – Охрид на име Наумоска Ристовка, ул. „Же-  
лезничка“ бр. 45, Охрид (3928)

Тековна сметка бр. 02360/97 и пет (5) чека, издадени  
од Охридска банка а.д. – Охрид на име Нанчовска Вера,  
ул. „Јане Сандански“ бр. 26, Охрид (3929)

Тековна сметка бр. 531/50 и осум (8) чекови, изда-  
дени од Охридска банка а.д. – Охрид на име Груев  
Миле, ул. „Булевар на револ. бр. 24, Охрид (3930)

Тековна сметка бр. 01591/+ и чекови од бр. 2216297  
до 2216302 и 2216294, издадени од Охридска банка а.д. –  
Охрид на име Филиповски Јонче, ул. „Булевар турист“  
бр. 32-6, Охрид (3931)

Тековна сметка бр. 3038-86 и чековна карта, изда-  
дени од Стопанска банка а.д. – Скопје – Филијала –  
Свети Николе на име Душко Лазев, ул. „Октомвриска  
бр. 6, Свети Николе

Пасош бр. 0111430, издаден од УВР – Куманово на  
име Османи Осман, с. Матејче, Куманово (3679)

Пасош бр. 021786, издаден од УВР – Тетово на име  
Накшије Синани, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 35, Те-  
тово (3680)

Пасош бр. 0345853, издаден од УВР – Куманово на  
име Јовановски Марјан ул. „Пчински пат“ бр. 29, Кума-  
ново (3681)

Пасош бр. 3933138, издаден од УВР – Скопје на име  
Илиевски Игор, ул. „Илинденска“ бр. 2, на. Илинден,  
Скопје (3882)

Пасош бр. 720863 на име Рамадани Шабан, с. Рома-  
новце, Куманово. (3883)

Пасош бр. 265457 на име Рамадани Имран, с. Рома-  
новце, Куманово (3884)

Пасош бр. 110751 на име Рамадан Рамадани, с. Рома-  
новце, Куманово. (3885)

Пасош бр. 256308 на име Рамадани Нерџиван, с.  
Романовце, Куманово (3886)

Пасош бр. 541015, издаден од ГУВР – Скопје на име  
Ивица Гачевски, бул. „АСНОМ“ бр. 30/2-2, Скопје  
(3888)

Тековна сметка бр. 0008983.75 и чекови од бр.  
0003002177 до 0003002188 (12 чека), издадени од Комер-  
цијална банка а.д. – Скопје на име Никола Шалвари-  
нов, Скопје (3888)

Работна книшка на име Зендели Наим, с. Оризари,  
Куманово (3889)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од ОУ  
„25 Мај“ – Скопје на име Муса Муслији, с. Сингелиќ,  
Скопје (3890)

Работна книшка на име Џабир Оскаоч, Скопје  
(3892)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено  
од ОУ „Лирија“, Скопје на име Реџеп Мабере, Скопје  
(3892)

Чекови бр. 2491444 и бр. 2491445, издадени од Ко-  
мерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр.  
2164060 на име Јагода Симоновска, Скопје (3894)

Тековна сметка бр. 0003645.83 и чекови од бр.  
2539751 до 2539755, од бр. 2977283 до 2977287 и од бр.  
27008264 до 2708267, издадени од Комерцијална банка  
а.д. – Скопје, а чековите дадени во Менувачница „Ин-  
терх Олдинг“ – Скопје на име Гиноска Ангелина, 5 чека  
да бидат важни и личната карта на истото име (3894-а)

Пасош бр. 571414/95, издаден од УВР – Скопје на  
име Бафтири Кујтим, ул. „Дон Кенеди“ бр. 3-а, Скопје  
(3895)

Пасош бр. 552422, издаден од УВР – Скопје на име  
Димитровски Сокол, ул. „84“, нас. Кисела Јабука“,  
Скопје (3896)

Пасош бр. 0784091, издаден од ОВР – Струга на име  
Истрефи Мемед, с. Велешта, Струга (3897)

Пасош бр. 065806 на име Божинова Сладана, с.  
Зрновци, Кочани (3898)

Пасош бр. 0020613/93, издаден од УВР – Кочани на  
име Серафимов Гоце, ул. „Крсте Мисирков“ б. 50, Ко-  
чани (3901)

Работна книшка на име Гличиќ Стјепан, Скопје.  
(3948)

Работна книшка на име Аница Трајковска, Скопје.  
(3949)

Работна книшка на име Петковска Милица, Скопје. (3950)

Пасош бр. 593810/95 на име Куртиши Садат, с. Врањовце, Гостивар. (3948а)

Пасош бр. 595147/95 на име Фетаи Исије, с. Врањовце, Гостивар. (3949а)

Пасош бр. 584506/95 на име Фетаи Фејзула, с. Врањовце, Гостивар. (3950а)

Работна книшка на име Сали Сами, с. Сарај, Скопје.

Пасош бр. 535455, издаден од ГУВР – Скопје на име Љупчо Ристовски, ул. „Дон Кенеди“ бр. 25-1/6, Скопје.

Работна книшка на име Скендер Бунџак, Скопје.

Работна книшка на име Ашим Арифи, с. Сингелик, Скопје. (3953)

Пасош бр. 0288806, издаден од ОВР – Штип на име Бајрамов Шериф, ул. „Лески“ бр. 80/4, Штип. (3932-а)

Пасош бр. 245025 на име Бајрами Иснџе с. Цепчиште, Тетово. (3954)

Пасош бр. 105798, издаден од УВР – Битола на име Ивана Михајлова, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 7/37, Битола. (3955)

Чековна картичка бр. 42221-49 и чек бр. 1754417, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Сазданоска Верка, ул. „Шидска“ бр. 18-II/2-8, Скопје. (3856)

Пасош бр. МПИ 327794/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Јакупи Менсур, с. Горно Свиларе, Скопје. (3957)

Пасош бр. 82324/96 на име Фетаи Јетамир, с. Врањовце, Гостивар. (3958)

Пасош бр. 526785/95, издаден од ОВР-Струга на име Ѓикоски Драган, с. Мислешево, ул. „Е.Кардељ“ бр. 13, Струга. (3959)

Пасош бр. 764544, издаден од ГУВР – Скопје на име Анита Блажевска, ул. „II Македонска бригада“ бр. 26/8, Скопје. (3960)

Пасош бр. 535455, издаден од ГУВР – Скопје на име Љупчо Ристовски, ул. „Дон Кенеди“ бр. 25-1/6, Скопје. (3961)

Пасош бр. 034098/93, издаден од ГУВР – Скопје на име Ангелоски Трајче, с. Д.Лисиче, ул. „М.Тито“ бр. 15/8, Скопје. (3962)

Пасош бр. 0179322, издаден од ОВР – Делчево на име Жарко Крстевски с. Разловце, Делчево. (3963)

Тековна сметка бр. 0092838.77 и чековите од бр. 2960277 до 2960288, од бр. 3363959 до 3363983 и чековите 3140660 и 3140651, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Петровска Милена, ул. „Ловкенска“ бр. 12-а, Скопје. (3964)

Пасош бр. 013295, издаден од ГУВР – Скопје на име Зоран Спирев, ул. „Вамбел“ бр. 6-2/15, Скопје. (3965)

Пасош бр. 110751, издаден од УВР – Куманово на име Рамадан Рамадан, с. Романовце, Куманово. (3967)

Пасош бр. 265467, издаден од УВР – Куманово на име Рамадани Иман, с. Романовце, Куманово. (3968)

Пасош бр. 265308, издаден од УВР – Куманово на име Рамадани Нерџиван, с. Романовце, Куманово. (3969)

Пасош бр. МВ 720863, издаден од УВР – Куманово на име Рамадани Шабан, с. Романовце, Куманово. (3970)

Пасош бр. 158740/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Мухамед Исмајли, с. Сарај, ул. „12“ бр. 17, Скопје. (3971)

Пасош бр. 0072420, издаден од УВР – Неготино на име Ристо Дупкаров, с. Долни Дисан, Неготино. (3972)

Чекови од бр. 000213592 до 000213595 и од бр. 0001742919 до 0001742922 и бр. 0003092601, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 0008757359 на име Милан Гелевски, Скопје. (3972)

Работна книшка на име Сузана Михајловска, Скопје. (3974)

Работна книшка на име Весна Ивановска, Скопје. (3975)

Пасош бр. 662560, издаден од ОВР – Струга на име Наумоски Жан, ул. „Кеј Б.Кидрич“ бр. 47, Струга. (3975-а)

Чековна картичка бр. 011728672 и чекови од бр. 0002134126 до 0002126931, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Крстев Сашо, бул. „Јане Сандански“ бр. 63/20, Скопје. (3976)

Тековна сметка бр. 3165172 и чекови од бр. 0000894069 до 0000894088 и бр. 0002352778, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Алексоска Цена, Скопје. (3977)

Пасош бр. 0036961, издаден од ОВР – Радовиш на име Мустафов Фејми, ул. „Шаин Маик“ бр. 75 (ул. „Ридански пат“ бр. 20, Штип). (3979)

Пасош бр. 0823601/96 на име Неџири Сакип, ул. „Н.Тесла“ бр. 32, Тетово. (3980)

Свидетелства од I, II и III година, издадени од Техничко училиште „Наце Буџони“, Куманово на име Мурати Љуљзим, с. Отља, Куманово. (3981)

Пасош бр. 0811228, издаден од ОВР – Валандово на име Трајкова Драга, нас. Куршумлук бб, Валандово. (3982)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 6 и 25 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96 и 35/96), Комисијата за објавување на јавна нарачка формирана со Решение бр. 02-53/1 од 1.08.1996 година формирана од нарачателот ОСИЗ за патишта и водостопанство – Крушево објавува

## ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА РАБОТИТЕ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ „БУЧИН“

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Нарачател на повикот е: ОСИЗ за патишта и водостопанство Крушево, ул. „Нико Доага“ бр. 65.
- 1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за изведба на градежно занатските работи за водоснабдителен систем „Бучин“ согласно изготвената техничка документација.
- 1.3. Повикот е јавен со постапка на прибирање на понуди без јавно отворање на понудите согласно Уредбата објавена во („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96 и 35/96).
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96 и 35/96).

### 2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Главен проект со предмет за изведба на работите за водоснабдителниот систем „Бучин“ со следните објекти:
  - а) Пумпна станица – 1
    - водоводни инсталации за пумпна станица 1 и
    - електрични инсталации во пумпна станица 1;
  - б) Потисен цевовод од пумпна станица 1 до Резервоар во с. Бучин;
  - в) Резервоар за вода во с. Бучин;
  - г) Пумпна станица – 2
    - водоводни инсталации во пумпна станица 2
    - електрични инсталации во пумпна станица 2–
  - д) Потисен цевовод од пумпна станица 2 до Резервоар во с. Врбоец.
- 2.2. Главен проект со предмер за изградба на Н.Н. приклучок за водна пумпа „бунар“ с. Бучин од Т.С. „Бучин 1“.

2.3. Главен проект со предмер за изградба на Н.Н. приклучок за водна пумпа резервоар село Бучин од Б.Т.С. – „Бучин 2“

2.4. Главниот проект со предмерот за изведба на гореспоменатите објекти се наоѓа и може да се подигне во просториите на ОСИЗ за патишта и водостопанство Крушево, ул. „Нико Доага“ бр. 65 секој работен ден од 10,00 до 13,00 часот.

2.5. Понудувачите треба да дадат понуда за изведба на работите согласно техничката документација на водоснабдителниот систем

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудувачот треба да приложи референтна листа за изведени објекти од ваков вид.

3.2. Понудата треба да биде изразена со поединечни цени од позициите дадени со техничката документација

3.3. Понудувачот треба да назначи рок за изведба на работите.

3.4. Понудувачот треба да назначи рок на важност на понудата

3.5. Понудата да го содржи начинот на плаќање.

### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите треба да се доставуваат согласно членовите 46, 58, 59 и 61 од Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96) и член 11 и 24 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 35/96).

### 5. РОКОВИ

5.1. Јавниот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

### 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени според пропозициите на јавниот повик нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

6.3. Понудите да се доставуваат на следната адреса: ОСИЗ за патишта и водостопанство – Крушево, ул. „Нико Доага“ бр. 65, 97520 Крушево.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Претпријатието за одржување на јавни патишта „Македонијапат“ – Скопје, објавува

## ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ „2“ ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СПЕЦИЈАЛНА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА

### 1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот е Претпријатието за одржување на јавни патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје – Дирекција со седиште во Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 14.

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за набавка на:

а) товарни моторни возила Мерцедес тип 3538 (8x4/4) К. Кипер. . . . . 5 парчиња

б) силосен автомат за посипување (Солана) марка (SCHMIDT) наменет за надградба на теретното возило марка Мерцедес тип 3538 (8x4/4) К . . . . . 5 парчиња

в) плуг за снег наменет за монтажа на товарно возило марка Мерцедес тип 3538 (8x4/4) К (марка SCHMIDT) . . . . . 5 парчиња

г) Багер – Липкер – А-312 со дизел мотор со сила 65 KW (88) КС при 2.300 вртења во минута на гумени тркала . . . . . 1 парче

д) косачица-специјален алат за косење трева кој се монтира на специјално возило – Унимог – 1600. . 2 парч.

1.3. Рок на испорака се 5 месеци од денот на отворање на акредитив, а во согласност со тендерската документација

1.4. Техничките карактеристики се предвидени со тендерската документација.

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни набавки.

### 2. Тендерска документација

Тендерската документација може да се подигне во просториите на Дирекцијата на Претпријатието за одржување на јавни патишта „Македонијапат“ – Скопје

### 3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да биде изразена со цени на количините согласно тендерската документација

### 4. Достава на понудите

4.1. Понудите и документацијата да се достават во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот-понудувач

4.2. Понудите се доставуваат во запечатен плик. На предната страна на пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот повик. Во средината на пликот да биде назначена адресата на набавувачот.

4.3. „Пратката се доставува препорачано по пошта, со предавање на архива на набавувачот или со предавање на комисијата на набавувачот на лице место на денот и часот на јавното отворање на понудите“

### 5. Рокови

5.1. Јавниот повик трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши третиот ден по завршувањето на јавниот повик објавен во „Службен весник на Република Македонија“ во 10 часот во присуство на овластени претставници на понудувачите, во просториите на Дирекцијата на „Македонијапат“ – Скопје во салата на VI кат на ул. „Даме Груев“ бр. 14.

### 6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои не се изработени според пропозициите на јавниот повик и кои ќе стигнат после 10,00 часот на денот на отворање на понудите нема да бидат разгледувани

6.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни набавки („Службен весник на РМ“, број 18 и 35/96) Министерството за финансии објавува

## ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 2 ЗА НАБАВКА НА ВОЗИЛА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

Министерството за финансии има потреба од набавка на 5 патнички моторни возила со кубатура до 1400 см<sup>3</sup>.



Во понудата да бидат разработени следниве елементи:

- опис на квалитетот и технички карактеристики на возилото;
- цена без данок на промет и царина, франко купувач;
- цената да биде изразена во денари, а доколку е изразена во странска валута Комисијата ќе ја пресмета во противвредност на денари по средниот курс на Народната банка на РМ на денот на отворањето на понудата;
- рок на испорака;
- начин на плаќање;
- упатство за ракување, чување и одржување со превод на македонски јазик;
- гаранција за квалитет, сервис и гарантен рок со обезбедување на резервни делови;
- опција на понудата;
- придружна документација согласно со член 61 од Уредбата за јавни набавки.

Понудата и останатата документација се испраќаат во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик, а во средината на пликот да биде назначена адресата на набавувачот. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Првиот внатрешен плик, кој ја содржи придружната документација, ја носи ознаката „документација“.

Вториот внатрешен плик, кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понида“.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно документи се сметаат за нецелосни и нема да се земат во разгледување.

Понудата да се достави до набавувачот – Министерство за финансии, улица „Даме Груев“, број 14 – Скопје, со назнака „Комисија за спроведување на јавни нарачки“, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 117-288 локал 130 или 139.

## ЈАВЕН ПОВИК БР. 6 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО – ЗАНАТСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИТЕ ОД СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ВО СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ

### I. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. НАРАЧУВАЧ: Министерство за образование и физичка култура ул. „Вељко Влаховиќ“ 66 – Скопје

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАРАЧКАТА: Изведување на градежни и градежно-занајтчески работи на следните објекти:

#### 1. СТУДЕНТСКИ ДОМ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

- Реконструкција на лифтови во „В“ и „Г“ блок
- Замена на водоводни постројки во „Б“ блок

#### 2. СТУДЕНТСКИ ДОМ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ – ПИТУ“

- Посно боење на собите со поликолор и масно боење на дрвени врати
- Реконструкција на парни котли
- Поправка на центрифуги во перална или набавка на нова центрифуга

### 3. СТУДЕНТСКА НАСЕЛБА „СТИВ НАУМОВ“

- Изработка на тротоари околу барака
- Замена на дрвени врати во бањите

1.3. ОБЕМ ВО ПОНУДАТА: Даден во тендер документација

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен

1.5. Право на учество имаат сите правни и физички лица чие седиште, односно место на живеење е Република Македонија

### II. РОКОВИ

2.1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на отворање на понудите.

2.2. Рок на поднесување на понудите: 7 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

### III. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Тендерската документација може да се подигне во Студентскиот дом „Кузман Јосифовски – Питу“

### IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудувачот е должен со понудата да приложи и референц листа за досега изведени работи од ваков вид.

4.2. Понудата треба да содржи единечни цени по позиции према тендерот и вкупна цена на понудата.

4.3. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите не подоцна од 1.09.1996 година.

### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта со предавање во архивата во Студентски центар „Скопје“ – Скопје или со предавање на комисијата на Министерството на лице место на денот и часот на јавното отворање на понудата со назначување на бројот на јавниот повик и позиција на објектот.

5.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот повик во средината на пликот да биде назначена адресата на Студентски центар „Скопје“ – Скопје.

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација:

1. Документ за бонитет и документ со кој понудувачот потврдува дека ги измирил сите свои обврски спрема Државата во изминатиот сметководен период и
2. Изјава дека против субјектот не е поведена стечајна постапка / заверена од надлежен орган /.

### VI. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Состанок со понудувачите ќе се изврши во присуство на регионалната комисија на Министерството за образование и физичка култура во просториите на Студентскиот дом „Кузман Јосифовски – Питу“ ул. „Иво Рибар – Лола“ бр. 58 првиот работен ден по истекот на рокот за



доставување на понудите со почеток во 10,00 часот.

Отварање на понудите ќе се изврши по повлекување на комисијата од одржаниот состанок.

Известувањето за одредените изведувачи ќе биде во рок од 7 дена.

## VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на јавниот повик, нема да бидат разгледани.

7.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда по објект.

7.3. Секој понудувач е должен да уплати 300,00 денари на ж-ро сметка бр. 40100-603-13474 – Студентски центар „Скопје“ – Скопје за учество во јавниот повик и покривање на трошоците на работа.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 115-377 локал 118.

## ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93) а во врска со чл. 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр. 19/96) Претпријатието ДОО „Благој Туфанов“ Радовиш го објавува следниот:

### О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ДОО „Благој Туфанов“ Радовиш ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија доколку имаат побарувања кои ова претпријатие истите односно своите побарувања ги пријават во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Во пријавите поранешните сопственици и нивни правни наследници да не внесуваат и земјоделско земјиште.

3. Седиштето на ДОО „Благој Туфанов“ Радовиш е во Радовиш на ул. Маршал Тито ББ.

4. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија („Сл. вес. на РМ“ бр. 3/94), кој истовремено се доставува и до Агенцијата на РМ во Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 14 поштенски фах 410 и до ДОО „Благој Туфанов“ Радовиш.

## ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Дримкол“ Д.О.О. – Рудник за јаглен Вевчани – Струга

## ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.07.1996 го-

дина, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица што го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизанска“ бр. 27 во Струга во време од 07 до 15 часот.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува

## КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 1996 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јули 1996 година во однос на јуни 1996 година е – 0,005.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на јули 1996 година е – 0,015.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јули 1996 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува – 0,019.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на јули 1996 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1995 година е 0,030.

Директор,  
Светлана Антоновска, с.р.

## СОДРЖИНА

|      |                                                                                                                                                                                             |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 878. | Одлука за висината на надоместокот за употреба на делниците од Автопат во Република Македонија за возилата регистрирани во Република Македонија (со домашна регистрација) . . . . .         | 2529 |
| 879. | Одлука за висината на годишниот надоместок за патни моторни и приклучни возила што подлежат на регистрација . . . . .                                                                       | 2529 |
| 880. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патини во Република Македонија . . . . .                                                       | 2531 |
| 881. | Одлука за изменување на Одлуката за одредување на преференцијални царински стапки за увоз на одредени производи од земјите во развој. . . . .                                               | 2531 |
| 882. | Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната . . . . .                                                                  | 2531 |
| 883. | Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот од добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување . . . . . | 2532 |
|      | Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец август 1996 година . . . . .                                                            | 2544 |